

201000646

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

2010
07-120/1
12 2010

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

1

“ ој 13/2006 86/2008), 1 („ (1) :

”

(:)“

2

3 1 2 “ :

”- “

- ”

:)“.

(

4 5 6, :

„-“ “

,

- „ “

, 6 ,

“

5 “ “ 3 “ “

4

6 (1) 8 .

9 8.

(3) :

„ (1)

,

“

5

10 (1) 4 : “ “ :

“ “ “ “

6 “ “

(2) (3), :

“(3) ,

:

-

,

-

,

-

,

-

“

6

13 (2) “ “ “ “ “ “

(3) : “ “ “ “

“(4) (3) (4), :

(3) ,

“

(4) (5).

7

16 (1) : „ “ .

„(2) (1) (2), : (1)
12 (1) :“
“ (4) (5) :“ “ :“
„ (2), (3) (5) (3), (4) (6).
6 17 8 :“ “
“ (4) 17 (3) 9 (4), :
„ (6) (4) (5) (6), : “
18 (1) “ “ 10 “ “
„ 21 (2) :“ “ :“
22 (3) : 12 (1),
„ (4) 13 (5), : (4),
24 (4) :“
26 (2) :“ 14 “ “
„ (3) (2) (3), : (2),
28 (2) “ 15 “

(4) :

” (3)

’ “

16

30 (1) :

” (:) “

(2) (3), :

„(3) “

17

31 :

„(1) , ,

(2) ,

(3) ,

(4) ,

(5) , ,

(6) , ,

(7) , “

18

31 31- , :

” 31-

(1) ,

- 31 , -

- , -

- ,

-

-

(2)

(1)

31

(3)

(2)

“

19

32

11

:“
12,

,
:

“

”-

“

20

33

“

“

“(1)“,

:„

“

(1)

(2),

:

„(2)

“

21

5

:„

“

22

34

:

„(1)

,

(2)

(3)

“

23

35

“

“

“

“

24

37

(2)

:

(1)

:

”

-

-

-

-

-

(

)

-

(2) 300 500

11

(3) 300 500

16 (5) “

32

44 :
” 300 500

21 “

33

45 :
” 500 800

37 “

45

34
45- 45- , :

300 500

” 45-

10 (2)

(1)

45-

(2)

” “

35

“ 13/2006 86/2008)

(“

36

86/2008).

(“ “ 13/2006

37

“

1 2010

“